

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА ЗАКОНОТ ЗА ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ

2007 . 10
. 07-123/1
10 2007
Бранко Црвенковски, . .

Љубиша Георгиевски, . .

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ

1
“ ”
76/2004), 11 : 1.000
“(1)
(2)
(3)
(4) (3) 45
(5) (3)
(3)
(6)
(7) (3) (6)

II -

(8) “ (20%), 15 ”. 2 : “(1) 13 (1) : ”. “(2) (2) : ”. 3 : “(1) 17 (1) (2) : ((:). (2) II - , ”. (4) : “ “ ” (4) ” (5), : “(5) , , ”. 4 : 17- , “ 17- 17 (1) , (1) II - . (2) ”. 5 : “ 18 (2) 3 : ;”. 6 : “ 11 (7) 25 ”. (1) “ ” : “ 11 (7) (2) “ ” : “ 11 (7) ”.

29 (1) 3 7 4, :
 “_ 4 5 ;”
 5 6.
 30 (1) 1 “ ” 8 2 “ ”.
 (2) : “ ”
 9 “ ”
 IV. “
 “ ”.
 10 :
 40 (1) 800 4.800 ,
 ;”
 (1) 1 2, :
 “_ 11 (3) ;”
 2 3 3 4.
 (2) :
 “(2) 160 800 ,
 ;”
 11 10.000 50.000
 41 : “ : “ 160 800 ”.
 ;”
 12 30 I - II -
 1 (3) 2 (1) . (1)
 30 .
 45 . 1
 (3) 13 “ 1 2007
 ”, 3